

Врз основа на чл. 8 и 18 од Правилникот за натпреварување на Одбојкарската Федерација на Македонија, Извршниот Одбор на ОФМ (ИО на ОФМ) и претставниците на екипите од Првата Државна лига-Мажи и Првата Државна лига-Жени, на состанокот одржан на **28.09.2018** година во Скопје, донесоа:

## **ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ** *на Државните Лиги на ОФМ за 2018/2019 година*

### **Член 1.**

Организацијата и реализацијата на натпреварите во Државните лиги на Одбојкарската Федерација на Македонија (ОФМ) во натпреварувачкиот циклус 2018/2019 година се реализира врз основа на:

- Правилникот за натпреварување на ОФМ;
- Правилникот за регистрација на основни организации и членови на ОФМ;
- Меѓународните правила на одбојкарската игра;
- Дисциплинскиот правилник на ОФМ;
- Овие Пропозиции и
- Останатите позитивни прописи на ОФМ.

### **Член 2.**

**Натпреварувањето во Државните лиги на ОФМ жени и мажи се спроведува на следниот начин:**

#### **ПРВА ДРЖАВНА ЛИГА - ЖЕНИ**

**ПРВА Одбојкарска лига – Жени брои 11 (единаесет) екипи.**

Натпреварувањето се спроведува во два круга: **ЛИГА** и **ЗАВРШЕН ДЕЛ**. Завршен дел подразбира: **PLAY-OFF**.

**ЛИГАТА** се игра во **Две фази**.

**Прва Фаза.** Екипите разигруваат по **Еднокружен бод систем (11 кола, 10 натпревари)** по "BERGER", врз основа на натпреварувачките броеви на екипите, добиени при жребувањето. По завршувањето на **Првата Фаза**, се добива табела со пласман на екипите од 1 до 11 место.

**Втора Фаза-1.** Првите 6 екипи од табелата, ги пренесуваат бодовите од Прва Фаза, и играат по **Двокружен бод систем (1 натпревар дома, 1 натпревари во гости, 10 кола, 10 натпревари)**. По завршувањето на Втора Фаза-1, екипите пласирани од 5-то до 6-то место завршуваат со натпреварувањето.

**Втора Фаза-2.** Екипите пласирани од 7 до 11 место, ги пренесуваат бодовите од Прва Фаза, и играат по **Двокружен бод систем (1 натпревар дома, 1 натпревар во гости, 10 кола, 8 натпревари)**. По завршувањето на Втора Фаза-2, екипите пласирани од 7-мо до 11-то место завршуваат со натпреварувањето.

**ЗАВРШЕН ДЕЛ PLAY-OFF** за Шампион се игра на следниот начин:

**Полуфинале:** Се сретнуваат првите 4 екипи од **Втора Фаза-1. (1-во и 4-то) и (2-ро и 3-то)** пласираната екипа од Втора Фаза-1. Натпреварите се играат во **2 (две) добиени средби**, каде 1-та и евентуално 3-та средба се играат кај подобро пласираната екипа, а 2-та средба кај послабо пласираната екипа од лигата.

**Финале:** Се состануваат победничките екипи од Полуфиналните натпревари на **PLAY-OFF**. Првопласираната екипа, (**победник од парот 1-4**) од Полуфиналните

натпревари стартува со 1:0 во победи, во серија подобар од 3 натпревари. Натпреварите се играат во **3 (три) добиени средби**. Наизменично, по една средба дома и една средба во гости. Првиот натпревар се игра на теренот кај **(победник од парот 2-3)** од Полуфиналните натпревари.

По завршувањето на натпреварувачкиот циклус 2018/2019 година, Првата државна лига – Жени не ја напушта последнопласираната екипа.

### **ПРВА ДРЖАВНА ЛИГА - МАЖИ**

Првата Државна лига – Мажи брои **10 (десет)** екипи. Натпреварувањето се спроведува во два круга: **ЛИГА и ЗАВРШЕН ДЕЛ** Завршен дел подразбира: **(PLAY-OFF)**.

**ЛИГАТА** се игра во **Две фази**.

**Прва Фаза.** Екипите разигруваат по **Еднокружен бод систем (9 кола, 9 натпревари)** по "BERGER", врз основа на натпреварувачките броеви на екипите, добиени при жребувањето. По завршувањето на **Првата Фаза**, се добива табела со пласман на екипите од 1 до 10 место.

**Втора Фаза-1.** Првите 6 екипи од табелата, ги пренесуваат бодовите од Прва Фаза, и играат по **Двокружен бод систем (1 натпревар дома, 1 натпревари во гости, 10 кола, 10 натпревари)**. По завршувањето на Втора Фаза-1, екипите пласирани од 5-то до 6-то место завршуваат со натпреварувањето.

**Втора Фаза-2.** Екипите пласирани од 7 до 10 место, ги пренесуваат бодовите од Прва Фаза, и играат по **Двокружен бод систем (1 натпревар дома, 1 натпревар во гости, 6 кола, 6 натпревари)**. По завршувањето на Втора Фаза-2, екипите пласирани од 7-то до 10-то место завршуваат со натпреварувањето.

**ЗАВРШЕН ДЕЛ – PLAY OFF**, за Шампион се игра на следниот начин:

**Полуфинале:** Се сретнуваат првите 4 екипи од **Втора Фаза-1. (1-во и 4-то) и (2-ро и 3-то)** пласираната екипа од Втора Фаза-1. Натпреварите се играат во **2 (две) добиени средби**, каде 1-та и евентуално 3-та средба се играат кај подобро пласираната екипа, а 2-та средба кај послабо пласираната екипа од лигата.

**Финале:** Се состануваат победничките екипи од Полуфиналните натпревари на **PLAY-OFF**. Првопласираната екипа, **(победник од парот 1-4)** од Полуфиналните натпревари стартува со 1:0 во победи, во серија подобар од 3 натпревари. Натпреварите се играат во **3 (три) добиени средби**. Наизменично, по една средба дома и една средба во гости. Првиот натпревар се игра на теренот кај **(победник од парот 2-3)** од Полуфиналните натпревари.

По завршувањето на натпреварувачкиот циклус 2018/2019 година, Првата државна лига – Мажи, не ја напушта последнопласираната екипа.

### **ЕВРО КУПОВИ И БВА КУП**

Првопласираните две екипи се стекнува со право за учество во еден од 3 Европски Купа М-Ж. ("ЦЕВ-Лига на Шампиони", "ЦЕВ-Куп" и "Челинџ Купот" на CEV), а во зависност од одлуките на надлежната Комисија на **CEV**, која објавува сопствена ранг листа пред почеток на секоја Евро сезона. Во случај, ако првопласираната екипа го откаже настапот во CEV натпреварувањето, предност за учество има победникот на Купот, а потоа второпласираната екипа од првенството или финалистот на Купот. Трета и четврто пласираната екипа од првенството се стекнува со право за учество во БВА Куп.

### Член 3.

Доколку некоја од Екипите од Државни лиги се откаже од натпреварувањето, но пред почетокот на Првенството, Лигата ќе се дополни со новопријавена екипа, или ќе се намали бројот на екипите од Лигите.

### Член 4.

На натпреварите од Државните Лиги на ОФМ секој Клуб ги подмирува своите трошоци, а домаќинот го собира приходот и ги подмирува трошоците за службените лица и организација на натпреварите.

Екипата-домаќин е технички организатор на натпреварот, одговорна за севкупна организација пред, во текот и по одигрувањето на натпреварот.

### Член 5.

Вкупниот број на бодови кои ги освојуваат екипите на еден натпревар е **3 (три)**.

- За резултат **3:0** и **3:1**, победничката екипа добива **3 (три)** бода, а поразената екипа **0 (нула)** бодови;
- За резултат **3:2**, победничката екипа добива **2 (два)** бода, а поразената **1 (еден)** бод.

Пласманот се определува врз основа на бројот на постигнати победи. Во случај на ист број на остварени победи, пласманот на екипата го одлучува поголемиот број на освоени бодови. Во случај повеќе екипи да имаат ист број на освоени бодови, пласман одлучува подобриот сет количник, односно подобар поен количник, доклку се бројот на бодови и сет количник исти.

Во случај на регистрација на натпревар со службен резултат во корист на противничкиот клуб, Клубот автоматски се казнува со одземање на **1 (еден) бод**.

### Член 6.

Натпреварувањето во Државните лиги на ОФМ, во сите фази, го спроведува надлежното тело, на кого му доверено натпреварувањето, **Комесарот за натпреварување на ОФМ**.

**Комесарот за натпреварување е надлежен за:**

- Регистрирање на натпреварите;
- Решава по приговори од Екипите во прв степен;
- Одобрува промена на термини (сатници) и сали за одигрување на натпреварите (по потреба, во согласност со Екипите);
- Издава редовни информативни Билтени кои содржат: резултати, табели, делегирања на службени лица, одлуки и информации за Екипите, и по можност ги објавува на WEB страницата на ОФМ;
- Пропишува Упатства за работа на делегатите-контролори и за организација на натпреварите од Државните лиги на ОФМ;
- Одлучува за термините на играње на лигашките натпревари на учесниците во меѓународните натпревари (Евро-Купови и др.);
- Соработува во делегирањето на Делегатите-Контролори и судиите;
- Делегира "Посебни набљудувачи" за одредени натпревари;
- Донесува одлуки за казни и суспензии на екипи, сали, членови на екипите и останатите учесници во натпреварувањето;
- Во соработка со ПСО на ОФМ донесува одлуки за казни на судиите и делегатите-контролори за направени грешки, кои се однесуваат на непочитување на Пропозициите за натпреварување и останатите нормативни акти на ОФМ;
- Прибира докази за извршени дисциплински престапи на учесниците во натпреварувањето и поднесува пријави за поведување постапка пред надлежниот Дисциплински судија на ОФМ;

- Ги решава сите прашања од натпреварувачка проблематика, а кои не се предвидени со овие Пропозиции и не се во спротивност со одредбите од правилниците на ОФМ;
- Подготвува и дистрибуира материјали за потребите на:
  - ИО на ОФМ;
  - Тренерската и Судиската организација на ОФМ.

#### Член 7.

Екипите кои стекнале право на учество во натпреварувањето, должни се, во одредениот рок до Комесарот за натпреварување, да поднесат пополнети **Пријавни формулари (ПН-01)** за учество во Државните одбојкарски лиги.

Екипите кои се натпреваруваат во Првата Државна лига – Мажи и Првата Државна лига - Жени, задолжително, треба да пријават најмалку по една екипа во младите категории и тоа треба да го направат во категоријата во која се натпреваруваат во Сениорската лига ( пр: доколку екипата се натпреварува во Првата државна лига - Мажи, треба да пријави екипа во млади категории – мажи и обратно). Во спротивно треба да се доплати котизација за пријавената екипа со определениот износ.

Екипите се должни до пропишаниот рок, после кој ќе се изврши жребување на натпреварувачките броеви на екипите, да уплатат Котизација за натпреварување, која влегува во Фондот за заеднички трошоци за организација и спроведување на натпреварувањето. Екипата која не изврши уплата на Котизацијата не учествува во жребувањето.

Висината на Котизацијата ја одредува ИО на ОФМ.

#### Член 8.

Клубот-домаќин е должен писмено (електронска пошта) да го извести Комесарот за натпреварување и противничката екипа за терминот на одигрување на натпреварот, најдоцна **5 дена** пред одигрувањето на натпреварот.

Истовремено, Клубот-домаќин е должен да го информира противничкиот клуб и за основната боја на дресовите во кои ќе настапи на натпреварот.

#### Член 9.

Натпреварите од Првата Државна лига - Мажи и Првата Државна лига - Жени, се играат во сабота или недела.

Во завршниот дел од првенството, Play Off како и Купот на ОФМ, натпреварите ќе се играат и во среда, односно друг работен ден.

#### Член 10.

Натпреварите во Државните лиги на ОФМ се играат врз основа на Меѓународните одбојкарски правила, а се реализираат согласно Упатството за организација на натпревари, кое го пропишува Комесарот за натпреварување на ОФМ.

#### Член 11.

Натпреварите може да се играат само во сали кои се регистрирани и категоризирани од страна на Комесарот за натпреварување на ОФМ или пак резервни сали, кои однапред ќе бидат пријавени, регистрирани и категоризирани од ОФМ.

Клубот-домаќин е должен да го закаже натпреварот во сала, односно една од пријавените сали за натпреварување, која ги исполнува условите од став 1 на овој член, освен во случај на суспензија на салата, согласно член 6 од Анексот на овие Пропозиции.

Во случај на виша сила или посебни интереси на одбојкарскиот спорт, Комесарот за натпреварување може, со посебно Решение, да одобри закажување на

натпревар во сала која не е пријавена од страна на Клубот-домаќин, ако ги исполнува условите од став 1 на овој член.

Натпреварите од Државните лиги на ОФМ – сениори, може да се играат во сали кои имаат најмалку **200 места** за седење, за Лига-Фаза-1 и Втора Фаза-2 од натпреварувањето (сала со несоодветни димензии). А натпреварите од Втора Фаза-1 и PLAY OFF, во сала (која има најмалку 300 седечки места и ги исполнува условите за вршење ТВ пренос) за одигрување на натпреварите.

#### Член 12.

Доколку благовремено е договорен директен ТВ пренос на некој натпревар од Државните одбојкарски лиги, Екипите се должни да го испочитуваат договорениот термин за почеток на натпреварот.

#### Член 13.

На барање на Екипите, Комесарот за натпреварување може да одобри промена на терминот, местото и времето за почеток на натпреварот, доколку натпреварите на Екипите кои учествуваат на официјалните меѓународни натпревари (Европски, Балкански Куп и сл.), Купот на ОФМ или Државните првенства во помладите категории, се совпаѓаат со термините од редовните кола на лигите. Првенствените натпревари на овие Клубови ќе се играат во работен ден кој претходи на редовното коло или, со дозвола на Комесарот за натпреварување, најдоцна до почетокот на следното коло или второ последователно коло.

Во исклучителни ситуации (виша сила, прогласување епидемија и сл.), Комесарот за натпреварување може да донесе одлука заостанатиот натпревар од редовното коло да се одигра најдоцна до почетокот на **третото** последователно коло.

#### Член 14.

Поради регуларност на натпреварувањето, Комесарот за натпреварување може да одреди некои натпревари од **последните две кола** од Првата Државна лига – мажи и Првата Државна лига - жени да се играат во исти ден и во исто време.

#### Член 15.

**30 минути** пред почетокот на натпреварот, теренот мора да биде подготвен за одигрување на натпреварот.

Првиот судија и Делегатот одлучуваат за подготвеноста на теренот на кој треба да се одигра натпреварот. Во случај на виша сила, Првиот судија и Делегатот одлучуваат во која мерка пречките се од објективна причина и за времето на почеток на натпреварот.

#### Член 16.

Ако температурата во салата е неподнослива или јачината на светлото помала од **500 лукса**, Делегатот одобрува време од **15 минути**, домаќинот да ги одстрани недостатоците и создаде нормални услови за одигрување на натпреварот.

#### Член 17.

##### Должности на Клубот-домаќин:

- Да го истакне Државното знаме на Република Македонија;
- Да истакне банер со логото на Генералниот спонзор на лигата, на спонзорот на СО на записничката маса или ТО на ОФМ (доколку постои);
- Да организира редарска служба (најмалку **3** редари со видливи белези);
- Да обезбеди исправни топки **"MIKASA - MVA 200"** и **"MIKASA - MVA 300"** за загревање на гостинската екипа (една топка на двајца играчи);

- Да обезбеди **три** исправни топки **"MIKASA - MVA 200" FIVB** за одигрување на натпреварот;
- Да обезбеди најмалку **3-5 (три-пет)** собирачи на топки;
- Да обезбеди најмалку **2 (два)** "брз" бришач на терен;
- Да обезбеди рачен семафор со броевите од **0 до 50** (без оглед дали во салата функционира електронски семафор);
- Да обезбеди меѓународен Записник;
- Да постави маса и столчиња за службените лица на натпреварот;
- Да постави посебни клупи или столчиња за резервните играчи, тренери, лекар и физиотерапевт (**по 10** места за седење) како и столчиња за казнети играчи (**по 2**);
- Да обезбеди судиски стол со платформа со заштита;
- Да обезбеди таблички со броеви од **1 до 18** за замена на играчите во текот на натпреварот за секоја екипа;
- Да обезбеди две (односно четири) знаменца за линиските судии, висиномер со белези **2.24** за жени и **2.43** за мажи, манометар, термометар и луксомер;
- Да обезбеди **официјален Претставник на Клубот**, кој ќе биде на располагање на Делегатот или Првиот судија по прашања за организација на натпреварот;
- Да му овозможи на претставникот на гостинската екипа или другите заинтересирани екипи снимање на натпреварот (место за камера и приклучок на електрична енергија);
- Бидејќи одреден број на Клубови немаат доволен број на соодветни топки за загревање, им се препорачува на екипите – гости да носат сопствени топки за загревање.

#### Член 18.

##### Клубот-домаќи е обврзан:

- а) Да обезбеди Дежурен лекар (физиотерапевт) со прирачна аптека за пружање прва помош;
- б) Да го пријави натпреварот во Министерството за Внатрешни Работи (СВР - ПС);
- в) Да обезбеди редари 3 или повеќе.

Со непочитување на наведените обврски Клубот домаќин ги презема на себе сите законски последици.

#### Член 19.

Доколку организаторот не ги заврши сите технички подготовки, Делегатот или Првиот судија на натпреварот ќе одобри време од **15 минути** за отстранување на согледаните пропусти.

Одлуката за неодигрување на натпреварот и причините се внесуваат во Записник, кој го потпишуваат Првиот судија, Делегатот и официјалните претставници на двете екипи (капитени).

#### Член 20.

Пречките предизвикани од елементарни непогоди, оштетувања или уништување на инсталациите во салата од удар на гром или исклучување на електричната енергија во пошитокото подрачје, како и прогласување на епидемија од надлежниот орган на државата се сметаат за **ВИША СИЛА**.

## Член 21.

### Клубот-домаќин е должен:

- а) Најдоцна **еден час** пред почетокот на натпреварот да им ги стави на располагање нормално загреаните соблекувални на судискиот колегиум, а со тушеви, топла вода и нормално загреани на гостинската екипа;
- б) По одиграниот натпревар да обезбеди посебна просторија за извршување административни работи врзани за натпреварот (земање изјави и сл.);
- в) Да обезбеди интернет конекција од која, најдоцна 30 мин. по одиграниот натпревар, Делегатот или **Првиот судија** ќе достават целосна фотографија од записникот од натпреварот по **Viber**.

## Член 22.

Екипите кои се натпреваруваат во Државните лиги на ОФМ во сите категории, задолжително, треба да достават оригинална потврда од Лекарски преглед (Спортска медицина или Физиологија) до Канцеларијата на ОФМ.

На натпреварите од Државните лиги на ОФМ во сите категории, задолжително, екипите пред почетокот на натпреварот, на Делегатот (или Првиот судија во функција на Делегат), треба да му ги достават на проверка Натпреварувачките легитимации, ФЛ-01и ФЛ-03 образец (листа на одобрени играчи) издадени од страна на Комесарот за Натпреварување на ОФМ и СЕ-01 – список на екипата за записник.

На натпреварите од Државните Лиги на ОФМ во сите категории, можат да настапат играчи со Натпреварувачка легитимација заверена за тековната натпреварувачка сезона, да се на листата на одобрени играчи и важечки лекарски преглед, кој не може да биде постар од **шест месеци**. Во случај играчот да ја нема натпреварувачката легитимација, му/и се дозволува да настапи со одредување на идентитетот со лична карта, пасош, друг документ за идентификација (со фотографија) или лично препознавање. Потоа Делегатот зема изјава од Претставникот на клубот за причината за немање натпреварувачка легитимација и гарантирање за нејзиното постоење и важност на лекарскиот преглед.

Клубот е должен во рок од **48 часа**, до Комесарот за натпреварување да ги достави на увид натпреварувачките – тренерските легитимации кои недостасуваат на почетокот на натпреварот.

## Член 23.

Настапот на Тренерите и Статистичарите е условен со лиценцирање од страна на надлежното тело (Тренерска организација на ОФМ). Основен услов за лиценцирање на Тренерите и Статистичарите е стекнување звање според нормативните акти на Тренерската Организација на ОФМ.

До колку Тренерот или Статистичарот нема лиценца, постапката е иста како и за играчите.

## Член 24.

Настапот на Лекарите и Физиотерапевтите е условен со лиценцирање од страна на Комесарот за натпреварување. Основен услов за лиценцирање на Лекарите е признавање звање според нормативните акти на Медицинската комисија на ОФМ. Основен услов за лиценцирање на Физиотерапевтите е доставување на валиден документ за вршење дејност Физиотерапевт/Масер до Медицинската комисија на ОФМ.

До колку Лекарите и Физиотерапевтите немаат лиценца, постапката и иста како и за играчите.

#### Член 25.

Во текот на натпреварот на записничката маса седат Делегатот, Записничарот, Ракувачот на рачен и електронскиот семафор, Претставникот на Клубот-домаќин и, ако поинаку не одреди Делегатот, дежурниот лекар.

Во текот на натпреварот на клупата за резервни играчи кај секоја екипа можат да седат само во записникот пријавени играчи, прв, двајца помошници на тренерот, лекар и физиотерапевт. **Вкупниот број членови на стручниот штаб може да биде 5.**

Услов за настап на Статистичарот на натпреварот е настап барем на еден Тренер, и истиот **нема право** да седи на клупата за резервни играчи. Тие можат да седат во слободниот простор позади основната линија. Екипите од Првите ДЛ на ОФМ се должни да водат статистика (статистичкиот лист го изготвува ПТО на ОФМ), во два примероци, од кои едниот се доставува до Канцеларијата на ОФМ, преку Делегатот-Првиот судија на натпреварот, а вториот останува за потребите на Клубот.

#### Член 26.

За сите натпревари од Првата ДЛ – Мажи и Жени, за Play OFF натпреварите како и финалниот и полуфиналниот натпревар за Куп на ОФМ, Првиот и Вториот судија го одредува Комисијата за делегирање на СО на ОФМ, во соработка со Комесарот за натпреварување. Делегат-Контролор и Технички-Делегат го одредува Комесарот за натпреварување во соработка со Комисијата за делегирање на СО на ОФМ.

Записничарите и Линиските судии ги делегираат надлежните матични судиски организации и тие мора да имаат положен судиски испит.

Секој Клуб може да поднесе барање за изземање на најмногу **еден** судија и/или Делегат. Клубот е должен да поднесе писмено барање со образложение до Комесарот за натпреварување на ОФМ, најдоцна **15 дена** пред почетокот на официјалното натпреварување во Државните лиги мажи/жени. Комесарот за натпреварување на ОФМ заедно со ПСО на ОФМ ги разгледува поднесените барања и донесува конечни одлуки по истите, по што писмено ги известува Клубовите за донесените одлуки.

#### Член 27.

Опремата на играчите мора да одговара на барањата на Меѓународните одбојкарски правила и сите играчи мора да имаат еднообразна опрема (освен “Либерата”).

Гостинската екипа (освен “Либерата”) е должна да настапи во дресови чија основна боја се разликува од основната боја на дресовите на домашната екипа.

#### Член 28.

Официјалното делегирање на Првиот судија, Вториот судија и Делегатот се објавува во Билтенот на ОФМ, а делегирањето на Линиските судии и Записничарите го вршат територијално надлежните Матични судиски организации.

Судиите се должни да му се пријават на делегатот најдоцна **1 час** пред закажаниот почеток на натпреварот, а во комплетна опрема на Делегатот и претставниците на Екипите најдоцна **30 минути** пред закажаниот почеток на натпреварот на теренот.

Доколку одредениот Прв судија не дојде на натпреварот, истиот ќе биде заменет од Вториот судија, а Вториот судија може да биде заменет од судија со најмалку исти ранг, соодветен на лигата, присутен во салата и тоа само со двострана согласност на екипите, која се констатира, пред почетокот на натпреварот, со потпис на Капитените во Записникот. Предност при одредувањето на судиите за замена, имаат судиите со повисок судиски ранг.

Доколку на натпреварот не дојде ни еден од делегираните судии, истите можат да бидат заменети со двајца судии со најмалку исти ранг, соодветен на лигата, присутни во салата и тоа само со двострана согласност на екипите, која се констатира пред почетокот на натпреварот, со потпис на Капитените во записникот.

Ако не се постигне согласност на екипите или нема можност за замена на едниот или двајцата судии, ќе биде одреден нов термин за одигрување на натпреварот.

#### Член 29.

За организација и одигрување на натпреварот се спроведува “**Протокол за натпревар**“ за натпреварите од Државните одбојкарски лиги.

#### Член 30.

Првиот судија на натпреварот ќе ги извршува сите должности на Делегат, доколку нема делегирано или делегираниот Делегат не се појави на натпреварот, а истото се констатира во Записникот од страна на Првиот судија.

#### Член 31.

По завршувањето на натпреварот, Капитените на двете екипи **се должни** да го потпишат Записникот. Записникот се води во **три примероци**, од кои оригиналот се доставува до Комесарот за натпреварување, а по една копија се дава на претставниците на двете екипи.

#### Член 32.

На натпреварот и резултатот на натпреварот, повреда на **Пропозициите за натпреварување и Меѓународните одбојкарски правила**, дозволен е **Приговор**.

Приговорот мора да биде најавен во Записникот од одиграниот натпревар во вид на протест и образложен со основните мотиви, веднаш по завршувањето на натпреварот, пред потпишувањето на Записникот.

#### Член 33.

Писменото образложение на Приговорот, потпишано од овластено лице на Клубот (име презиме, функција, потпис и печат) и потврдата за уплатена такса мора да се достават до Комесарот за натпреварување на ОФМ најдоцна **48 часа** по одиграниот натпревар. Доколку Клубот се откаже од најавениот Приговор, должен е за тоа по електронска пошта да го извести Комесарот за натпреварување на ОФМ во рок од **24 часа** по одиграниот натпревар.

Приговорите кои не ги исполнуваат наведените услови нема да се земаат во постапка и истите ќе се отфрлат како неосновани.

#### Член 34.

Најава на Приговорите кои се однесуваат на правото на настап на член на екипата, неисправност на теренот, или светлото во салата, се поднесуваат пред почетокот на натпреварот.

#### Член 35.

Комесарот за натпреварување на ОФМ донесува Решенија по Приговорите најдоцна **3 дена** од денот на приемот на Приговорите.

#### Член 36.

По решението на Комесарот за натпреварување на ОФМ може да се поднесе Жалба до ИО на ОФМ, како второстепен орган, во рок од **8 дена** од денот на приемот на Решението. Жалбата на второстепениот орган го одложува извршувањето на казната, освен во случај на суспензија.

Второстепеното решение по жалбата мора да биде донесено во рок од **5 дена** од денот на приемот на Жалбата.

Второстепеното решение е конечно.

#### Член 37.

На официјалните лица на натпреварот им припаѓа единствена такса за извршената должност и патни трошоци за патување во одење и враќање во

постојаното место на живеење. Истото важи и за натпреварите кои од било кои причини се прекинати.

Доколку натпреварот не се одигра, на службените лица им припаѓа **50%** од пропишаната такса и патни трошоци од став 1 на овој член.

Службените лица се должни при доаѓањето на натпреварот да ја користат најкратката релација со воз, автобус или сопствен превоз.

Службените лица имаат право да користат сопствен превоз (тур-ретур). Тогаш ќе им се признава надомест од **12 литри** супер гориво на секои 100 км (**по формула: километри x 12 : 100 x 1 л гориво**) додавајќи ја и патарината, но максимално 50 литри гориво, со тоа што треба да патуваат најмалку две лица со едно возило.

Во случај делегираниот судија да се задржи на натпреварот по терминот кој му обезбедува непречено враќање со редовен градски превоз, Клубот-домаќин е должен да му обезбеди ноќевање со појадок во хотел од “Б” категорија и патни трошоци како што е предвидено со став 4 од овој член.

Трошоците на “Посебните набљудувачи” се на товар на Фондот за заеднички трошоци на Државните лиги на ОФМ.

#### Член 38.

Таксите за судискиот колегиум се плаќаат на трансакциони сметки најдоцна **48 часа** пред натпреварот. Таксите за судиските колегиуми на натпреварите од Државните лиги на ОФМ **ги плаќаат Клубовите-домаќини**, а за клубовите кои имаат уплатено комплетни трошоци за натпреварувачката сезона (без патни трошоци) **Канцеларијата на ОФМ**.

Патните трошоци на службените лица им ги плаќа Клубот-домаќин во готово, врз основа на поднесените Признаници, најдоцна **1 час** пред почетокот на натпреварот.

Клубот, кој тоа нема да го стори, по автоматизам се суспендира и санкционира за неизвршените обврски според овие Пропозиции за натпреварување, за што одлука донесува Комесарот за натпреварување на ОФМ.

#### Член 39.

**Екипите-домаќини во Првата Државна лига - Мажи и Првата Државна лига - Жени се должни да ги снимаат натпреварите** и пожелно е да водат статистика. Во спротивно жалбите кои се однесуваат на судењето ќе бидат отфрлени како неосновани и ќе бидат преземени казни мерки.

#### Член 40.

Од уплатата на Екипите-учесници во натпреварувањата, се формира **Фонд на заеднички трошоци**, кој служи за покривање на:

- Трошоци за организација на Седниците на Комесарот за натпреварување со претставниците на Екипите од Државните лиги и другите тела на лигите;
- Трошоци за “Посебните набљудувачи” на одредени натпревари, со цел заштита на регуларноста на натпреварувањето;
- Трошоци за телефонија и сите други поштенски услуги;
- Трошоци за користење интернет конекција, канцелариски материјал, биротехнички услуги за сите активности и потреби во функција на натпреварувањето;
- Паричен надомест за Комесарот за натпреварување и лицата кои извршуваат административно-технички работи за потребите на натпреварувањето;
- Набавка на:
  - Медали, пехари и нивно гравирање;
  - Дипломи и Признанија.

- Останатите трошоци за натпреварувањата во Државните лиги на ОФМ.

#### Член 41.

Комесарот за натпреварување на ОФМ спроведува постапка, изрекува суспензии, мандатни казни за прекршоци во натпреварувањето и повреда на одредбите на овие Пропозиции за натпреварување.

#### Член 42.

Прекршоците сторени против Правилникот за натпреварување и останатите прописи и правилници на ОФМ, кои не се опфатени со овие Пропозиции за натпреварување, подлежат на дисциплинска одговорност, според Дисциплинскиот правилник на ОФМ.

Комесарот за натпреварување на ОФМ прибира потребни докази и поднесува Пријави за покренување постапки, кои ги води Дисциплинскиот судија на ОФМ.

#### Член 43.

Учесник во натпреварувањето, исклучен до крајот на натпреварот, автоматски е суспендиран и казнет со забрана за настап на следниот натпревар од Државната одбојкарска лига, со предвидена парична казна на Клубот за изречената санкција.

#### Член 44.

Клубот, кој од неоправдани причини не настапи на **3 натпревари**, се исклучува од натамошното натпреварување.

#### Член 45.

Во Државните одбојкарски лиги една личност за еден натпревар може да има **само една** лиценца издадена од ОФМ.

#### Член 46.

Одредбите од Правилникот за натпреварување на ОФМ, Правилникот за регистрација на основни организации и играчи на ОФМ, Дисциплинскиот Правилник на ОФМ и останатите нормативни акти и одлуки на ОФМ, ќе се применуваат по сите прашања кои не се регулирани со овие Пропозиции.

#### Член 47.

Како составен дел на овие Пропозиции се:

- Анексот на Пропозициите за натпреварување во Првата Државна лига - мажи и Првата Државна лига - жени за натпреварувачката 2018/2019 година;
- Упатството за организација на натпреварите во Државните лиги на ОФМ;
- Протоколот за натпреварување во Државните лиги на ОФМ;
- Упатството за работа на Делегатите-Контролори во Државните лиги на ОФМ;
- Листата на Судии, Делегати-Контролори и Технички-Делегати во Државните лиги на ОФМ за натпреварувачката 2018/2019 година.

#### Член 48.

Толкување на овие Пропозиции за натпреварување дава Комесарот за натпреварување на ОФМ.

#### Член 49.

Овие Пропозиции за натпреварување во Државните лиги на ОФМ за натпреварувачката 2018/2019 година се донесени на состаноците со Претставниците на екипите учеснички во Државните одбојкарски лиги на ОФМ, а стапуваат во сила со денот на усвојувањето од ИО на ОФМ и важат до усвојувањето на Пропозициите за натпреварување на ОФМ за натпреварувачката **2019/2020 година.**

Скопје,  
28 Септември 2018г.

КОМЕСАР ЗА НТПРЕВАРУВАЊЕ  
Сања Никчевиќ с.р.

